



С О О П Ш Т Е Н И Е

2Ц/м

Заверка на зимски и запишување летен семестар 2019/2020 ВТОР циклус - постдипломски студии (НОВИ план 2018) генерација 2019/2020

Доставувањето на комплетните документи за заверка на зимскиот и запишувањето на летниот семестар во учебната **2019/2020** година ќе се врши на шалтерите од Службата за студентски прашања од **12:30 до 14:30** часот, во периодот

од **14.2 до 20.2. 2020** година

Online пријавувањето е задолжително.

Во овој рок е отворено и задолжителното **online** пријавување кое се врши преку информацискиот систем на **www.iKnow.ukim.edu.mk**

По овој рок **online** пријавувањето ќе биде оневозможено и студентите заверката и уписот на семестарот ќе можат да го извршат со молба и надомест за административни трошоци од 500,00 ден.

НАПОМЕНА: Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Службата за студентски прашања ќе бидат избришани и од електронската евиденција и уписот ќе можат да го извршат со молба и надомест од 500,00 ден.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Потребни документи:

1. **Индекс** (со реализиран потпис за предметите што се слушани во зимскиот семестар)
2. **Образец за заверување семестар А4** пополнет со предметите што се слушале во зимскиот семестар
3. **Образец за запишување семестар А3**
4. Интерен пријавен лист за запишување предмети (треба да се достави лист кој ќе се испечати со print-screen од веќе направениот **online** избор).
5. Уплатници со реализирана уплата на рата на жиро-сметка на Факултетот.



Услови за заверување на семестарот

1. Зимскиот семестар може да се завери доколку се исполнети академските обврски за сите предмети запишани во дадениот семестар, кое се потврдува со добиен потпис од предметниот наставник во индексот на студентот.
2. Семестарот може да се завери и без потпис за некои предмети, при што се плаќа вкупен НАДОМЕСТ од **1.000,00** денари на жиро-сметката на Факултетот. **Незаверените предмети не може да се полагаат.**

Дополнителни информации за студентите

1. Во летниот (десетти) семестар студентите ги запишуваат предметите: Истражувачки проект, избран предмет од Универзитетската листа на предмети и магистерски труд.
2. Предметот **Истражувачки проект** задолжително се запишува кај наставникот под чие менторство студентот ќе го работи магистерскиот труд (да се контактира менторот).
3. Се препорачува студентите да избираат предмети од Универзитетската листа на изборни предмети од областа на претприемништво и иновации. Листата на препорачани предмети е дадена на веб страната <http://www.feit.ukim.edu.mk/fakultet/studii/ii-tsiklus-maghistierski/novi-magistierski-studii-na-feit/prieporachani-izborni-priedmieti-od-univierzitietskata-lista/prieporachani-izborni-priedmieti-od-univierzitietskata-lista-od-oblasta-na-prietpriemnishtvo-i-inovatsii> .
4. Студентите може да изберат и било кој друг предмет со најмалку 4 ЕКТС кредити од Универзитетската листа на слободни предмети дадени на веб страната http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=163&glavno=40. Ако студентот избере предмет со повеќе од 4 ЕКТС кредити, за запишаните дополнителни кредити се доплаќа сума со вредност од 25 евра по кредит (во денарска противвредност).
5. Темата на магистерскиот труд задолжително треба да се пријави во текот на летниот (втор) семестар (до 14 септември). Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.

НАПОМЕНИ:

1. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро с-ка.

Скопје, 14.2.2020 година

Студентска служба при ФЕИТ